

1.	Наслов на наставниот предмет		<b>СПОРТ И ЗДРАВЈЕ</b>							
2.	Код		ДЛ-127							
3.	Студиска програма		<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед</b>							
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		<b>УКИМ-Медицински факултет Факултет за физичка култура</b>							
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Прв циклус							
6.	Академска година/семестар		Прва/II	7.	Број на ЕКТС кредити					
8.	Наставник									
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема							
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>  Целта на предметот физичко образование и спорт е усвојување на нови и усовршување на старите моторни знаења и вештини, подобрување на моторните, морфолошките и функционалните способности се со цел унапредување на здравјето, задоволувањето на потребите за движење, оспособување на студентот за рационално, содржјано користење на слободното време како и подобрување на квалитетот на животот во младоста, во зрелата возраст и староста. Унапредување на социјалната комуникација. Оспособување на студентот за самостојно спортување и физичко вежбање, запознавање со законите на физичката култура и правилната исхрана. Стекнување знаења за структурата, правилата, принципите на тренажниот процес и специфичностите за избраната кинезиолошка активност									
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <b>А. Програм</b> - основен редовен програм - кошарака, одбојка, ракомет, мал фудбал, аеробик, пилатес, стречинг, велосипедизам, роланье. <b>Б. Програм</b> - изборна настава (самофинансирање) - пливање, фитнес, тенис, лизгање на мраз, планинарење, скијање, логорување, самоодбрана, карате, џудо.									
12.	<b>Методи на учење:</b> Теоретска настава и практични вежби									
13.	Вкупен расположив фонд на време		30 часа							
14.	Распределба на расположивото време									
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава							
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа		30 часа					
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи							
		16.2	Самостојни задачи							
		16.3	Домашно учење							
17.	Начин на оценување					бодови				
	17.1	Тестови								
		Завршен испит		Усмен дел		мин.-макс.				
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		Семинарска работа	бодови	мин.-макс				

	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	бодови бодови	МИН.-МАКС.
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода			5 (пет) Ф
		од 60 до 68 бода			6 (шест) Е
		од 69 до 76 бода			7 (седум) Д
		од 77 до 84 бода			8 (осум) Ц
		од 85 до 92 бода			9 (девет) Б
		од 93 до 100 бода			10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е должен редовно да ја посетува и да се залага во наставата за да стекне услов за добивање на потпис. Проверување на знаењата и вештините, нивото на моторните, функционалните и антропометриските карактеристики и теоретските знаења, се врши во текот на семестарот преку реализација на колоквиуми и на крајот на семестарот, односно годинатасо пријавување на испитот кога ќе започне сесијата за испити. Студентот треба да полага практично и теоретски-во зависност од изборот на активноста.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			